



## Дневна хемеротека за 12.06.2017г.


### Канал5 - [Промовирано спомен обележје за Првата светска војна во НП „Пелистер“](http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=125764)

[http://kanal5.com.mk/vesti\\_detail.asp?ID=125764](http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=125764)

#### Промовирано спомен обележје за Првата светска војна во НП „Пелистер“

МАКЕДОНИЈА | Прочитана: 64 пати

*Амбасадорот на САД Џес Бејли денеска промовираше меморијално обележје на патеката од Првата светска војна во Националниот парк Пелистер.*



Новото обележје, како што истакна амбасадорот Бејли, ја нагласува улогата на Соединетите Американски Држави во Македонија и на Балканот за време на Првата светска војна.

- Отворањето на патеката од Првата светска војна е прекрасен начин за тоа како да се памти историјата. Денес ставаме уште еден знак кој посочува на придонесот на американскиот народ кој помагал на локалното население, рече амбасадорот Бејли.

Тој додели и благодарници на лицата кои помогнаа во реализирањето на настанот во Националниот парк „Пелистер“.

Според историски податоци кои беа презентирани на денешниот настан, во текот на Првата светска војна, САД односно голем број на американски граѓани понудиле хуманитарна и медицинска помош, а за време на бомбардирањето на Битола голема помош доделил американскиот Црвен крст, кој по завршувањето на војната во Битола ја отвориле познатата болница на американските жени предводена од д-р Верџина Флот Кис, а била отворена и американска амбуланта за помош на локалното население и притоа им била укажувана лекарска помош и до 3.000 пациенти во еден месец, претежно жени и деца, беше истакнато на денешниот промотивен настан на кој меѓудругите учествуваа и министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураку.

*\*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  
Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



## Репортер - [Промовирано спомен обележје за Првата светска војна во НП „Пелистер“](#)

<http://reporter.mk/makedonija/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d1%98%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82/>

Амбасадорот на САД Џес Бејли денеска промовираше меморијално обележје на патеката од Првата светска војна во Националниот парк Пелистер. Новото обележје, како што истакна амбасадорот Бејли, ја нагласува улогата на Соединетите Американски Држави во ...



## **Алфа - [Македонските села имаат голем потенцијал за развој на руралниот туризам](http://www.alfa.mk/News.aspx?ID=121236)**

<http://www.alfa.mk/News.aspx?ID=121236>

### **Македонските села имаат голем потенцијал за развој на руралниот туризам**

Освен Скопје и селата имаат голем потенцијал за развој на туризмот. Од канцеларијата на регионалниот центар за животна средина велат дека спроведување на одржлив туризам во руралните подрачја е можен, а со него се постигнуваат низа позитивни ефекти.



Освен Скопје и селата имаат голем потенцијал за развој на туризмот. Од канцеларијата на регионалниот центар за животна средина велат дека спроведување на одржлив туризам во руралните подрачја е можен, а со него се постигнуваат низа позитивни ефекти.

## **Вечер - [Македонските села имаат голем потенцијал за развој на руралниот туризам](http://vecer.mk/makedonija/makedonskite-sela-imaat-golem-potencijal-za-razvoj-na-ruralniot-turizam)**

<http://vecer.mk/makedonija/makedonskite-sela-imaat-golem-potencijal-za-razvoj-na-ruralniot-turizam>

Целта може да се постигне со искористување на богатите природни ресурси како економски приход на населението од руралните средини. Од канцеларијата на регионалниот центар за животна средина во Македонија велат дека спроведување на одржлив туризам во ...





## Телма - [Жителите на тетовски Деребој повторно на протест против депонијата](http://telma.com.mk/vesti/zhitelite-na-tetovski-dereboj-povtorno-na-protest-protiv-deponijata)

<http://telma.com.mk/vesti/zhitelite-na-tetovski-dereboj-povtorno-na-protest-protiv-deponijata>

### Жителите на тетовски Деребој повторно на протест против депонијата

11 June, 2017 - 16:27



Илјадниците тони ѓубре кои секојдневно се таложат на дивата депонија во Тетово, ги извадија жителите од тетовската населба Деребој на мирен протест. Револтот го искажааа пред купуштата отпад. Велат дека сметот кој се истура на само десетина метри од нивните домови, им предизвикува сериозни заболувања. Бараат итно отстранување на сметот од депонијата, во спротивно најавија помасовни и радикални протести.

Учесниците на протестот се зачудени од општинските и државните институции, кое сервилно се однесуваат кон овој долгогодишен еколошки проблем во градот.

На протестот се приклучија и граѓани од останатите населби до Тетово. Велат дека дивата депонија е опасна за целиот град, затоа што е лоцирана до градинка, трговски центар и најголемата фабрика за производство на леб.



Република Македонија  
Министерство за животна средина  
и просторно планирање

Поддршка на протестот дадода и од невладината организација Еко герила. Изразија разочараност од властите што досега не оствариле ниту едно ветувања во врска со решавање на проблемот со дивата депонија.

Местото каде е лоцирана дивата депонија на самиот влез на градот. Јавното комунално претпријатие го користи за претовар на градскиот отпад, пред да го транспортира во скопската депонија Дрисла

Од комуналното претпријатие, до сега неколку пати ветиле дека сметот ќе се претовара надвор од градот, каде ќе се користат посебни контејнери за оваа намена. Во меѓувреме оттаму тврдеа дека се работи на изградба на современа претоварна станица, каде ќе се рециклира тетовскиот отпад.

Но, на терен досега ништо не е реализирано.







## Telegrafi - [Tetovarët protestuan kundër deponisë së egër](http://telegrafi.com/tetovaret-protestuan-kunder-deponise-se-eger-video/)

(Video) <http://telegrafi.com/tetovaret-protestuan-kunder-deponise-se-eger-video/>

### Tetovarët protestuan kundër deponisë së egër (Video)



Banorët e lagjes Dardania, kanë protestuar sot për të satën herë, kundër deponisë së egër në hyrje të qytetit. Ata shprehen se me rritjen e temperaturave ritet edhe rreziku i përhapjes së ndonjë epidemie. Ndërkohë që era e keqe që kundërmon prish rahatninë e banorëve të kësaj lagjeje.

“Ne jemi mjaft të revoltuar se ky problem bëri shumë kohë, edhe atë jo vetëm për lagjen por për gjithë qytetin. Insektet shpezët i bartin në gjithë qytetin, jo vetëm në lagjen tonë. Para një viti patëm një premtim prej kryetares se problemi do zgjidhet deri në fund të mandatit, i njëjti i skadoi dhe ky problem jo që nuk është zgjidh por është rritur”.



“Epidemia nga insektet dhe nga mbeturinat për çdo ditë mund të futet edhe nëpër shtëpitë tona por edhe në mullirin e bukës Zhito Pollog nga i cili merr ushqim 70 për qind e qytetit”.

Protestat do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim, ndërkohë që nuk përjashtohet radikalizmi i tyre, shprehet drejtuesi i Eco Guerillës, Arianit Xhaferi.

Nga Komuna e Tetovës dhe Ndërmarrja Publike Komunale, disa herë kanë premtuar se problemi i deponisë do të zgjidhet shumë shpejtë, por deri në këto momente zgjidhja e problemit është larg realizimit dhe vazhdon të mbetet vetëm premtim.



## Almakos - [Tetovarët protestuan kundër deponisë së egër](http://www.almakos.com/video-tetove-protesta-kunder-deponise-se-eger)

<http://www.almakos.com/video-tetove-protesta-kunder-deponise-se-eger>





## **МИА- Во Кочани јавна расправа за управување со отпад**

<http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133731762>

### **Во Кочани јавна расправа за управување со отпад**

сабота, 10 јуни 2017 12:12



**Кочани, 10 јуни 2017 (МИА)** - Во Кочани денеска се одржа Јавна расправа за Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот „Воспоставување систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“.

Министерството за животна средина и просторно планирање ја достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина „Воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“ и е достапна за увид. На јавната расправа беа презентирани активностите кои што ќе се спроведуваат како дел од проектот.

- Таму ќе имаме механичка сепарација на отпадот. Целиот отпад кој што ќе пристигне на централната потстројка за управување со отпад најпрво преминува на вага каде што се врши мерење и запишување на количеството отпад кое што пристига на депонијата. Откако ќе се измери отпадот потоа се врши ногово сортирање. Прво имаме рачно сортирање, потоа на магнетно сепарирање, односно отстранување на железни и метални делови од него и сортирање на отпадот со помош на вртложни струи. Потоа се преминува кон формирање на бали, односно на секој отпад што бил одделен претходно, се врши балирање и таквите бали се се складираат на соодветно место во постројката и пак се мерат и рециклираат, рече Кристина Петровска од Министерство за животна средина, кое е организатор на расправата.





Република Македонија  
Министерство за животна средина  
и просторно планирање

Втората постројка која што ќе биде дел од централната постројка за управување со отпад е биолошкиот третман на отпадот. Оваа постројка е предвидена да биде лоцирана во близина на Мечкуевци, а други постројки каде што ќе се врши биолошки третман ќе има и кај локалните постројки за управување со отпад.

По Кочани иста ваква јавна расправа треба да се одржи и во Свети Николе, Берово и во Куманово.кг/пв/12:04

## Сител - [Во Кочани јавна расправа за управување со отпад](http://sitel.com.mk/vo-kochani-javna-rasprava-za-upravuvanje-so-otpad)

<http://sitel.com.mk/vo-kochani-javna-rasprava-za-upravuvanje-so-otpad>

Во Кочани денеска се одржа Јавна расправа за Студијата за оценка на влијанието врз животната средина на проектот „Воспоставување систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“.



## ТВ21 - [Богданци се изјасни против изградбата на рудници](http://tv21.tv/mk/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%98%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d1%82/)

<http://tv21.tv/mk/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%98%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d1%82/>

### Богданци се изјасни против изградбата на рудници

Jun 12, 2017 319 0

Речиси сто проценти од граѓаните на општина Богданци кои излегоа на референдум се изјанија против продолжување со работа на рудникот „Казандол“ и отворање на рудници на територијата на општината, потврди Општинската изборна комисија по сумирањето на резултатите.

– Од вкупно запишаните 6.918 граѓани на референдумот по двете прашања се изјасниле вкупно 4.321 или околу 62 отсто од гласачкото тело што значи дека референдумот во општина Богданци е успешен, изјави Венера Зелева, претседател на ОИК Богданци.

Зелева нагласи дека 4.120 граѓани се изјасниле против продолжување со работа на рудникот „Казандол“, а 4.126 од излезените гласачи биле против отворање на рудници на територијата на општина Богданци.

Референдумското изјаснување на граѓаните на општина Богданци минало во најдобар ред, а резултатите од него се обврзувачки за локалната самоуправа.

Следната недела по истите прашања на референдум ќе излезат граѓаните на општина Дојран.

## Нова ТВ - [Граѓаните на Богданци се изјаснија против рудникот Казандол](http://novatv.mk/graganite-na-bogdantsi-se-izjasnija-protiv-rudnikot-kazandol/)

<http://novatv.mk/graganite-na-bogdantsi-se-izjasnija-protiv-rudnikot-kazandol/>

Граѓаните на општина Богданци кои излегоа на референдум се изјаснија против продолжување со работа на рудникот „Казандол“ и отворање на рудници на територијата на општината, потврди Општинската изборна комисија по сумирањето на резултатите.





## Telegrafi - [Qytetarët e Bogdancit i thanë 'Jo' vazhdimit me punë minierës 'Kazandol'](http://telegrafi.com/qytetaret-e-bogdancit-thane-jo-vazhdimit-pune-minieres-kazandol/)

<http://telegrafi.com/qytetaret-e-bogdancit-thane-jo-vazhdimit-pune-minieres-kazandol/>

### Qytetarët e Bogdancit i thanë 'Jo' vazhdimit me punë minierës 'Kazandol'

Pothuajse 100% nga qytetarët e Komunës së Bogdancit, të cilët kanë dalë në referendum, u proncuan kundër vazhdimit me punë të minierës 'Kazandol' dhe hapjen e minierave në territorin e komunës, konfirmoi Komisioni zgjedhor komunal, njofton AIM.

'Nga gjithsej të regjistruar 6.918 qytetarë në referendum për dy pyetjet, u prononcuan gjithsej 4.321 ose rreth 62% nga trupi votues, që do të thotë se referendumi në komunën e Bogdancit është i suksesshëm", deklaroi Venera Zeleva, kryetare e KKZ Bogdanci.

Zaleva theksoi se 4.120 nga votuesit e dalur kanë qenë kundër hapjes së minierave në territorin e komunës Bogdanci, njofton AIM.

Prononcimi në referendum i qytetarëve në komunën e Bogdancit ka kaluar në rendin më të mirë, ndërsa rezultatet nga ai janë të obligueshme për vetaministrimin lokal, njofton AIM.

Javën e ardhshme për pyetjet e njëjta në referendum do të dalin qytetarët e komunës Dojran. /Telegrafi/



## **MRT - Liqeni I Dibrës shëndrrohet në deponi të egër nga masat plastike**

<http://al.mrt.com.mk/node/43973>

### **Liqeni i Dibrës shëndrohet në deponi të egër nga masat plastike**

11.06.2017 15:04

Liqeni i Dibrës është ndotur dhe shëndruar në një deponi të egër nga hudhja e masave plastike dhe mbeturinave tjera. Andaj për pastrimin e tij çdo vit kujdesen shoqatat ambientaliste...



Epidemiologët thonë se niveli i ndotjes është në shkallën e dytë dhe nëse nuk meret diç ky liqen do të shndërohet në vatër infeksioni me çka pamundësohet për ta shfrytëzuar qytetarët liqenin e Dibrës për freskim dhe rekreacion sportiv.

Aktualisht niveli i ndotjes është në shkallën e dytë njofton drejtori i qendrës epidemilogjike Mentor Mela.

Këtë verë në liqenin e Dibrës intensifikohet aktiviteti i shoqatave edhe nga amerika në bregun e liqenit për të siguruar pushuesit në dy pika vrojtimi do të angazhohen edhe roje shpëtimtarësh.

Uji i liqenit të dibrës aktualisht mundet të shfrytëzohet për larje dhe rekreacion sportiv, por për zgjidhjen e këtij problemi nevojitet angazhim konkret, nga Ministria e ekologjisë, në intensifikimin e aktiviteteve rreth zgjidhjes afatgjate të problemit rajonal të trajtimit të mbeturinave të forta.





## **Tv 21- KOJNË DISLOKIMIN E SAJENDE S'KA ZGJIDHJE PËR DEPONINË NË HARAÇINË, BANORËT NDIHEN TË RREZIKUAR, KËR**

<http://tv21.tv/web/ende-ska-zgjdhje-per-deponine-ne-haracine-banoret-ndihen-te-rrezikuar-kerkojne-dislokimin-e-saj/>

# ENDE S'KA ZGJIDHJE PËR DEPONINË NË HARAÇINË, BANORËT NDIHEN TË RREZIKUAR, KËRKOJNË DISLOKIMIN E SAJ

11 June 2017 4:56 pm 354 0





Deponija në daljen e fshatit Haraçinë dhe në rrugën që të shpie drejt fshatit Grushinë sa vjen e bëhet më e rrezikshme për banorët. Mbeturinat kanë arritur skaj rrugës, ndërsa ky vend është bërë një strehim për qentë endacak. Kjo gjë po i shqetëson banorët e fshatit Grushinë të cilët thonë se kanë frikë të kalojnë kah deponia e egër. Sipas tyre fajin e ka komuna që deri tani nuk ka bërë asgjë për ta dislokuar atë në vend më të përshtatshëm.

"Ajo është papërgjegjësi e jona si popull. Por përgjegjësinë më të madhe e mban shteti, në këtë rast komuna, sepse nuk kanë ndërmarrë asnjë hap për të dislokuar për ta mbyllur dhe me larguar nga ai vend. Ajo duhet të jetë larg vendbanimeve dhe vazhdimisht duhet të ketë kujdes që mbeturinat ashtu si të sillen të mbulohen me dhe, që mos të emitoje reze të dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe të natyrës", tha Sadulla Kamberi, banorë i fshatit Grushinë.

"Çfarë të tregoj edhe këtu si në vendet të tjera është papastërti. Nuk ka as shtet as asgjë. Ajo deponi dëmton sepse është në rrugë duhet të kalojmë me vetura dhe me autobus", u shpreh Vebi Memeti.

U drejtuam tek komuna e Haraçinës. Kryetari Brahim Ajvazi thotë se mirëmbajtësit e deponisë që i pagunë Komuna nuk ia dalin ta mbajnë nën kontroll këtë deponi, meqë banorët e papërgjegjshëm hedhin edhe rrugëve. Ai tha se shërbimet e Ministrisë së ambientit jetsor e kanë inspektuar këtë vend për të gjetur zgjidhje afatgjate të këtij problemi.

"Kjo deponi do një zgjidhje në mënyrë ligjore dhe të gjendet vend për grumbullimin e mbeturinave dhe riciklimin. Po punohet në atë drejtim, ne patëm një vizitë të dërguar nga Ministria e Ekologjisë që po përgatisin elaborat dhe përgatitje që të jetë një vend sipas standardeve evropiane, dhe mos të hedhën më mbeturina", u shpreh Brahim Ajvazi, kryetar i Haraçinës.

Ministri i ekologjisë Sadulla Duraku, nuk pranoi të jep deklaratë për TV21 në lidhje me deponitë e egra në Haraçinë, por tha se si ministër i ri ka dërguar ekupe në terren për ta njoftuar për deponitë e egra nëpër vend dhe pastaj do të merr masa për një zgjidhje përfundimtare.